



ПОТВРДА

Синдикалната организација при _____
име на установата

потврдува дека лицето _____
име и презиме

со ЕМБГ _____ и л.к. бр. _____ е член на

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) .

Се потврдува дека на носителот на оваа потврда, може од платата месечно да му се задржува рата во износ до _____,00 ден.

(_____ денари) за извршена

купопродажба на рати во продавниците на „ОХХО Ледер“ - Скопје.

Синдикалната организација потврдува дека на нашиот член, работодавачот ќе му ги задржува утврдените рати или износот на услугата, доколку е така предвидено.

Претседател
на синдикалната организација

М.П

Име и презиме

Потпис

****Напомена: Секоја злоупотреба при издавање на потврда на членовите е казнива согласно Статутот и законските прописи.***